

ЏИУ ЏИЦА ФЕДЕРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА



ПРАВИЛНИК ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ЏИУ ЏИЦА КЛУБОВИ И  
НАТПРЕВАРУВАЧИ ВО ЏИУ ЏИЦА ФЕДЕРАЦИЈА НА Р.С. МАКЕДОНИЈА

Скопје, 2021 година

Врз основа на чл. 22 од Статутот на ЦЦФРСМ, Извршниот одбор на Циу цица Федерацијата на Република северна Македонија на седницата одржана на 21.10.2021 година, донесе:

ПРАВИЛНИК ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ЦИУ ЦИЦА КЛУБОВИ И НАТПРЕВАРУВАЧИ ВО ЦИУ ЦИЦА  
ФЕДЕРАЦИЈА НА Р.С. МАКЕДОНИЈА

## 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

### Член 1

Со овој правилник се утврдуваат условите и начинот на регистрирање на циу цица клубовите и поединечните членови, преминот на натпреварувачите од еден во друг клуб, обештетувањата, висината на годишната чланарина на клубовите и таксата за регистрирање, жалбената постапка и матичната евиденција.

### Член 2

Целта на регистрацијата е да се обезбеди точна евиденција и да се регулираат правата за настап на клубовите и натпреварувачите на натпревари кои ги организира циу цица Федерацијата на Република северна Македонија (во натамошниот текст – ЦЦФРСМ), Балканската Циу цица Федерација, Европската Циу цица федерација и Светската Циу цица Федерација.

### Член 3

Регистрирањето на клубовите и натпреварувачите и евидентирањето на договорите меѓу клубовите и натпреварувачите ги врши Комисијата за регистрирање, формирана од Извршниот одбор на ЦЦФРСМ.

### Член 4

Натпреварувачката сезона во циу цица во Македонија трае од 1 јануари до 31 декември, а преодниот рок трае од 1- 31 јануари.

## 2. РЕГИСТРИРАЊЕ НА ЦИУ ЦИЦА КЛУБОВИТЕ

### Член 5

За зачленување на циу цица клубовите во ЦЦФРСМ потребно е до Комисијата за регистрирање да се поднесе:

- Барање за зачленување во ЦЦФРСМ;
- Решение од централен регистар на РСМ за регистрирање на циу цица клубот;
- Статут на клубот;
- Доказ дека ги исполнува предвидените услови со член 10 од Законот за спорт;
- Записник од основачкото Собрание;
- Лични податоци за претседателот и секретарот на цудо клубот;
- Доказ за платена годишна чланарина за регистрација.

### Член 6

Комисијата за регистрирање по прегледот на поднесените документи и исполнетоста на условите, во рок од 15 дена дава свое мислење и предлог до Извршниот одбор, кој на својата прва седница го става на дневен ред предлогот и донесува Одлука за прием на клубот како привремен член. Собранието на ЦЦФРСМ на својата прва седница, како последна точка на дневниот ред, го поставува приемот на клубот во ЦЦФРСМ како редовен член.

### Член 7

Клубот што има статус на привремен член ги има истите права како и редовните членови освен правото на глас и избор на неговите членови во органите на ЦЦФРСМ.

### Член 8

Членувањето во циу цица клубот во ЦЦФРСМ може да престане:

- Барање од клубот за истапување од членство на ЦЦФРСМ, за што е потребно да поднесе барање и одлука за истапување донесена од Собранието на клубот;
- Со одлука на собранието на ЦЦФРСМ за исклучување од членство заради непочитувањето на нормативните акти на ЦЦФРСМ;
- Со бришење од евиденција заради немање спортски активности во организација на ЦЦФРСМ од најмалку две последователни години;
- Заради спојување со друг циу цица клуб кој е уредно зачленет во ЦЦФРСМ.

Во овој случај членовите на клубот кои не се сложуваат да преминат во другиот клуб имаат право да се регистрираат и да настапат веднаш, за било кој друг циу цица клуб, кој веќе е уредно регистриран во ЦЦФРСМ.

### 3. РЕГИСТРАЦИЈА НА НАТПРЕВАРУВАЧИ

#### Член 9

Секое лице може да се пријави и да се регистрира за циу цица клуб како натпреварувач, под услови утврдени со овој правилник:

- Натпреварувачите можат да настапат на натпревар во организација на ЦЦФРСМ само ако се уредни регистрирани за одреден циу цица клуб за соодветна натпреварувачка сезона;
- Натпреварувачот стекнува право за настап на натпреварувања во организација на ЦЦФРСМ, веднаш по извршената регистрација;
- Странски државјанин или лице без државјанство исто така може да се регистрира во некој циу цица клуб, врз основа на овој правилник, правилата на ЈЕУ и писмено одобрување од Националната циу цица Федерација од каде лицето доаѓа;
- Странски државјанин, не може да настапи на Поединечно државно првенство, додека на Екипно државно првенство можат да настапат најмногу двајца странски спортисти за еден клуб.

#### Член 10

За натпреварувач кој за прв пат се регистрира, до Комисија за регистрирање се поднесува:

- Барање за регистрирање од клубот - Заверена пријава од клубот;
- Две фотографии 6 x 4 см;
- Согласност од натпреварувачот дадена со своерачен потпис во пријавата;
- Фотокопија на документ за лична идентификација (извод од матична книга на родени, лична карта или пасош);
- Доказ за платена такса за регистрирање на натпреварувачот (300 денари);
- Доказ за извршено Годишно осигурување со ПОТВРДА издадена од осигурителна компанија.

За малолетните натпреварувачи согласноста од алинеа 3 од овој член ја потпишува еден од неговите родители или старател. Доколку помеѓу клубот и натпреварувачот постои договор, истиот се потпишува во три примероци, од кои еден се поднесува и заверува во ЦЦФРСМ. Ако таков договор постои, а не е поднесен во ЦЦФРСМ, без оглед што е потпишан ќе се смета за неважен. Регистрацијата на натпреварувач кој се регистрира за прв пат, се врши во текот на целата натпреварувачка сезона со право на настап веднаш по извршената регистрација.

## Член 11

Регистрирање на натпреварувач кој во претходната сезона бил регистриран, може да се направи само во преодниот рок и за тоа потребно е да се поднесе:

- Натпреварувачка легитимација;
- Доказ за платена такса за регистрирање;
- Доказ за извршено Годишно осигурување со ПОТВРДА издадена од осигурителна компанија.

## Член 12

За регистрирање на натпреварувач кој преоѓа од еден во друг клуб потребно е да се поднесе:

- Барање за регистрирање од клубот;
- Пријава заверена од клубот;
- Една фотографија 6 x 4 см;
- Изјава од натпреварувачот дека доброволно преоѓа во другиот клуб со своерачен потпис во пријавата;
- Исписница или доказ дека е побарана исписница од клубот за кој бил регистриран и настапил во претходната година - За натпреварувач кој во претходната година не е регистриран или е регистриран, меѓутоа не настапил воопшто на ниту еден натпревар евидентиран во официјалниот Календар на натпревари во претходната година, не е потребна исписница;
- Доказ за извршена уплата за обештетување доколку има потпишан и заверен договор во ЦЦФРСМ или уплата за обештетување според предвидените нормативи за натпреварувачи кои немаат потпишано договор со клубот. За малолетни натпреварувачи кои го менуваат клубот мора да има писмена согласност и од еден од родителите или старател.

## Член 13

Исписница со податоците на барателот треба да биде заверена со печат и потпис од извршниот орган на клубот.

Важноста на исписницата е само за време на преодниот рок од тековната година. На барањето исписница клубот е должен да одговори, позитивно или негативно во рок од 8 дена од приемот на барањето.

Во случај клубот да го одбие издавањето Исписница, а натпреварувачот смета дека одбивањето е неправилно, тој може да се обрати до Комисијата за регистрирање на ЦЦФРСМ, која одлучува дали причините за неиздавање на Исписница се правилни или не.

Во случај клубот да не одговори во пропишаниот рок на Барањето за исписница, ќе се смета дека е согласен за издавање исписница.

Барањето за исписница се поднесува со препорачано писмо, или непосредно до клубот со регистриран датум на приемот.

Копија од барањето задолжително се поднесува и до Комисијата за регистрирање.

#### Член 14

Натпреварувач кој сака да го промени клубот во кој членува, тоа може да го стори согласно одредбите од овој Правилник и тоа само во преодниот рок од 1 до 31 јануари.

#### Член 15

Овластениот претставник на џиу џица клубот должен е во пријавата за регистрирање да внесе точни податоци и со својот потпис и печат на клубот да потврди дека натпреварувачот своерачно и во негово присуство потпишал.

Доколку се утврди дека податоците за натпреварувачот се неточни, против клубот или неговото овластено лице се покренува дисциплинска постапка.

На натпреварувач кој дал согласност и ја потпишал пријавата за регистрирање во некој клуб, а во меѓувреме, до регистрирањето потпишал друга пријава за регистрирање во друг клуб, втората пријава е неважечка а против него ќе се поведе дисциплинска постапка.

#### Член 16

Дисциплинската казна изречена од клуб после барањето за исписница нема да влијае врз постапката за нејзино издавање.

Дисциплинската комисија на клубот должна е писмено да ја извести ЦЦФРСМ за изречена дисциплинска казна и во тој случај натпреварувачот го губи правото за премин во друг клуб се до истекот на траењето на казната.

#### Член 17

Натпреварувач во никој случај не може во иста натпреварувачка сезона да настапи за два џиу џица клуба.

#### Член 18

За натпреварувачи кои се наоѓаат на одслужување на воен рок, важат прописите на АРМ. За тоа време тој може да настапи само со дозвола на надлежните органи во АРМ.

## Член 19

Клубот и натпреварувачот можат да склучат договор со кој ги регулираат меѓусебните права и обврски, а посебно прашањата за времетраењето на регистрацијата на клубот, условите за натпреварувачот, обештетувањето при раскинување на договорот (поради неисполнување на условите од договорот, поради предвремен премин во друг клуб) и др.

Договор се склучува најмалку на 1 година, а најмногу на 4 години исклучиво за време на преодниот рок.

Еден примерок од договорот задолжително се доставува до ЦЦФРСМ на заверка и евиденција.

Во случај на спор во врска со обештетувањето, висината ја определува Извршниот одбор на ЦЦФРСМ.

## Член 20

Ако натпреварувачот и џиу џица клубот намаат склучено договор, при промена на клуб, ќе се применува плаќањето на обештетување според категоризацијата на спортисти, усвоена од Агенцијата за млади и спорт:

- а) Спортист од светска категорија \_\_\_\_\_ 600 бодови;
- б) Спортист од меѓународна категорија \_\_\_\_\_ 400 бодови;
- в) Спортист од државна категорија \_\_\_\_\_ 200 бодови;
- г) Останати спортисти \_\_\_\_\_ 100 бодови.

Вредноста на бодот на предлог на Комисијата за регистрација ја одредува Извршниот одбор на ЦЦФРСМ, со своја одлука најмалку 30 дена пред почетокот на преодниот рок. Ако извршниот одбор не донесе ваква одлука, ќе важи износот од претходната година. Натпреварувачот ќе може да се регистрира за клубот во кој преоѓа, откако ќе биде уплатена предвидената сума за обештетување. Натпреварувачот и клубот можат да постигнат договор и за помал износ за обештетување или за премин во друг клуб без обештетување. Обврската за плаќање на обештетување не постои ако:

- Матичниот клуб во кој натпреварувачот членува престане да постои;
- Клубот ја нема платено својата чланарина во ЦЦФРСМ, повеќе од една година;
- Натпреварувачот нема потпишано договор и во претходната натпреварувачка сезона не настапил воопшто на ниту еден натпревар.

## Член 21

На крајот од преодниот рок Комисијата за регистрирање објавува конечна листа на регистрирани натпреварувачи за тековната сезона.

## 4. ПРИГОВОРИ И ЖАЛБИ

### Член 22

На секое извшено регистрирање до Комисијата за регистрирање може да се поднесе приговор или жалба (жалба од прв степен). Жалбата може да ја поднесе клуб или поединец.

Рок за поднесување на жалба е 8 дена од денот на приемот на одлуката. Жалба примена по тој рок ќе се смета за застарена.

Комисијата за регистрација е должна на ваков приговор или жалба да донесе одлука во рок од 8 дена.

На ваквата одлука на Комисијата за регистрација (првостепена) може да се поднесе жалба до Извршниот одбор на ЦЦФРСМ. Рокот за поднесување жалба од втор степен е 15 дена од приемот на првостепената одлука.

Извршниот одбор на ЦЦФРСМ е должен на првата наредна седница да расправа по жалбата и писмено да го извести подносителот на исходот од расправата, односно за донесената одлука. Одлуката на Извршниот одбор е конечна.

На одлуката на Извршниот одбор, незадоволната страна може да се обрати до Собранието на ЦЦФРСМ со барање за заштита на законитоста.

Вложената жалба нема да се земе во постапка доколку не е уплатена предвидената такса од 300,00 денари за жалба во прв степен и 500,00 денари во втор степен.

До донесувањето на конечна одлука по жалбата, натпреварувачот ги задржува сите права како регистриран натпреварувач.

Ако во жалбената постапка се потврди дека регистрацијата на натпреварувачот не е извршена во согласност со одредбите на Правилникот, се поништува регистрацијата и се покренува дисциплинска постапка против оние кои го направиле прекршокот, а сите постигнати резултати на натпреварувачот односно екипата се поништуваат.

## 5. МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА

### Член 23

Комисијата за регистрирање води евиденција за зачленетите клубови и поединци во Матичната евиденција. Таа се состои од:

- Регистер на клубови;
- Регистер на членови ;
- Регистер на почесни членови;
- Пријава;
- Натпреварувачка легитимација.



#### Член 24

Натпреварувачката легитимација е документ со кој се потврдува дека натпреварувачот е регистриран во ЦЦФРСМ за одреден циу цица клуб. Со натпреварувачката легитимација се утврдува правото на настап на натпреварувачот. Во натпреварувачката легитимација поред регистрацијата за одредена година се забележува и лекарскиот преглед кој не смее да биде постар од 6 месеци. Лекарскиот преглед е впишан во натпреварувачката легитимација со потпис на лекарот и печат на здравствената организација каде е извршен прегледот.

### **6. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

#### Член 25

Измени и дополнувања на овој Правилник се вршат на ист начин како и постапката за негово донесување. Толкување на спорни одредбина Правилникот дава Комисијата за регистрација од прв степен, а во втор степен Извршниот одбор на ЦЦФРСМ.

#### Член 26

Со донесувањето на овој Правилник престанува да важи правилникот од 21.10.2014 година. Овој Правилник стапува во сила со денот на неговото донесување.

Циу Цица Федерација на Република северна  
Македонија

Претседател, Катерина Бошковска